

ПРАВИЛНОТО МЕНАЦИРАЊЕ СО ВРЕМЕТО – УСЛОВ ЗА ПОГОЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТ

Д-р Снежана Јованова - Митковска, Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

Д-р Билјана Попеска, Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Апстракт

Современиот начин на живеење, новата организациска поставеност на бројни институции, вклучувајќи ги и образовните, го поставуваат поединецот во една нова поинаква, поразлична ситуација од вообичаената, ситуација во која тој мора успешно да менаџира со време, простор, ресурси, во насока на постигнување на повисоки резултати од своето работење, како и надминување на бројните проблеми кои можат да се појават: замор, незадоволство, burnout синдром и т.н.

Имајќи го во предвид фактот дека времето е најдрагоцениот капитал, нешто кое не може да се купи, заштеди, дека тоа е животот воопшто, во трудот се елаборира проблемот менаџирање со времето во образовните институции, како и презентирани се модели за негово успешно менаџирање во насока на постигнување на повисока ефективност во работата на образовната институција.

Клучни зборови: институција, време, менаџирање, ефективност

CORRECT TIME MANAGEMENT - CONDITION FOR GREATER EFFICIENCY

PhD Snezana Jovanova – Mitkovska, Faculty of educational sciences, University "Goce Delcev" - Stip

PhD Biljana Popeska, Faculty of educational sciences, University "Goce Delcev" - Stip

Abstract

Modern lifestyle, the new organizational structure of various institutions, including educational, put the individual in one different, different from the usual situation, a situation in which he must successfully manage time, space, resources, in order to achieve higher results from its operations,

as well as overcoming the numerous problems that can arise: Fatigue. Dissatisfaction, Burnout syndrome, etc.

Considering the fact that time is most precious capital, something that cannot be bought, savings, it is life in general, the paper elaborates the problem with time management in educational institutions, and presented models for his successful management aimed to achieve higher efficiency in the operation of the educational institution.

Key words: institution, time management, efficiency